

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 февруари 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ

за одбивање на приговор

1. Приговорот на Емини Лиман од с. Копаница, Сарај УП2 09-06/21 од 13 јануари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-781 од 2 ноември 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-781 од 2 ноември 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Емини Лиман од с. Копаница, Сарај до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-06/21 од 13 јануари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-781 од 2 ноември 2020 година издадено од КЕЦ Ѓорче Петров поради непостоење на технички услови за приклучок.

Според Електродистрибуција, објектот е на 625m од нисконапонска мрежа, на 1km од ТС Буковиќ 5. Потребна е изградба (односно локација) за нова трафостаница, а нема ДУП на тоа подрачје.

На 20 јануари 2021 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која беше заклучено да се оствари комуникација со КЕЦ Ѓорче Петров и потоа предметот повторно да се стави на разгледување на првата наредна седница.

На барање на Регулаторната комисија за енергетика, на 29 јануари 2021 година Електродистрибуција достави GIS скица.

На седницата одржана на 3 февруари 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-06/21 од 13 јануари 2021 година со прилог:
 - БСП-1 образец од 27 октомври 2020 година
 - Решение за одбивање бр. 11-781 од 2 ноември 2020
 - Слика од објектот

- GIS скица
- Имотен лист бр. 357 за КП бр. 1228, КО Буковиќ-вонград

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 06/21
11 февруари 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски